

ЈП ПЛАВАЈА РАДОВИШ

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за Р.Е. “Паркови и зеленило“  
Радовиш за изминатата 2014год.

30.12.2014 година

Програмата на Р.Е. “Паркови и зеленило “ ЈП “Плаваја” Радовиш е реализирана по следниот редослед и со одредени дополнувања.

Имаме фолија во која одгледуваме цвеќиња од сопствено производство (темјанушки и цунцулиња ) кој ги засадуваме на цветните површини низ градот за празникот 8ми март и во мај . Почнувајќи од почетокот на септември кога ја подготвуваме фолијата и посејуваме семенски материјал за темјанушките , а потоа на нивно место посејуваме и семенски материјал за цунцулиња па се до крајот на мај почетокот на јуни имаме **одржување на фолијата** (подготовка на почвата,посејување , прашење, третирање со препарат, потхранување, наводнување, проветрување,откривање и затварање на расадите и фолијата, пикирање пресадување на цвеќиња во леи,откопување на цвеќињата,посејување на сем. материјал од пролетните цвеќиња и нивно откорнување ).

На сите зелени површини низ градот и околината кој ги одржуваме преку целата година се одвиваа следниве активности:

1. **Градски парк (Ловен дом )** – еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад од несовесни граѓани , се косеше тревата со моторна грбна косачка (април, мај, јуни, јули и август ) и тоа не целиот дел туку како што е наведена површината по ситуации во текот на сезоната , еднаш се чистеа патеките од плевел и во декември месец се сечеа (расчистуваа) цбуновите од диви ореви, јорговани и трња на делот до т.н. споменик крстот и покрај сите патеки на самиот рид значи се отвараат нови површини за косење.

2. **Градска река (корито)** - еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад од несовесни граѓани ,еднаш во почетокот на годината се прскаа каменестите страници на кејот со препарат против плевел на делот од (собранието – косиот мост) и во текот на годината 2 пати се чистеа страниците на коритото од плевел (кубење ), во месеците – април, мај, јуни, јули 2 пати, август и септември се косеше тревата со моторна грбна косачка до мостот бриони, се отстрануваа израснати цбунови и се отстрануваа нанесените гранки од столбовите на сите мостови после секој пороен дожд.

3. **Бул. “ Александар Македонски“** – оваа година немавме ние како “Паркови и зеленило “никакви активности.

4. **Кружен тек на “ А. Македонски “ со ул. “И. Алексов “** – оваа година и овде немавме никакви активности.

5. **Парк триаголник на ул. “ Илија Алексов“** – и на оваа површина има цвеќиња кој се одржуваат за целиот вегетациски период. Од сопствено производство (темјанушки и цунцулиња ) 2 пати во годината се посадуваа за 8 ми март и во мај , а во ноември за празникот 6 ти ноември се засадуваа купени хибридни зимски цвеќиња (хризантеми ) се опрашуваа , прихрануваа , отстрануваа стари цвеќиња, се наводнуваа секојдневно со црево од блиските куќи бидејќи се над асфалтна површина и има големо испарување на почвата и еднаш неделно се вршеше чистење на фрлен отпад.

6. **Парк Марди спроти судот** – Паркот е пренаменет како детски забавен парк во кој има клупи за седење ,тревнат појас и лулашки.Го чистевме во месеците во почетокот на годината еднаш неделно просторот и корпите за отпадоци од фрлен отпад , се посади нова трева која се наводнуваше првите 2-3 недели двапати во денот ,а потоа секој ден со црево, со прихранување неколку пати , се косеше со грбна моторна косачка во текот на целиот период на косење.

7. **Паркот на младите** - овде има тревнат појас и цветен дел. Се вршеше косење со грбна моторна косачка во целиот период на косење , се чистеше местото и корпите за отпадоци еднаш неделно од фрлен отпад , се засадуваа цвеќиња за 8 ми март на кој на неколку наврати се правеше окопување , прихранување. Наводнувањето беше секојдневно со црево и на тревата затоа што таму е земја која не ја задржува водата , во есента се изврши кроење и сечење на цбунестите стебла, секојдневно се чистеа паднатите суви лисја од дрвјата во есента .

8. **Кружен тек на ул.” 22 ри Октомври“** – тука има исто така тревнат и цветен дел. Се косеше тревата со грбна моторна косачка во текот на целиот период за косење ,секој ден се

наводнуваше со црево како тревата така и цвеќињата се прихрануваше и тревата и цвеќињата, А за 8 ми март и во мај кој се засадуваа прво темјанушки ,а потоа цунцулиња од сопствено производство. И овде се засадија хибридни зимски купени (хризантеми ) за празникот 6 ти ноември и секој ден се чистеше фрлен отпад .

9. **Спомен парк –спроти центарот за култура** – еднаш неделно се чистеше фрлено губре од зелениот појас , се косеше тревата со грбна моторна косачка во текот на целиот период на косење, во есента секоја недела се отстрануваа паднати суви лисја од дрвјата, и се вршеше кастрење на ниски гранки кој сметаат на минувачите .

10. **Тревнат појас пред зградата на стоковната куќа** – овде се косеше тревата со грбна моторна косачка во целиот период на косење , секоја недела се чистеше од фрлен отпад , а есента еднаш неделно се собираа падната суви лисја од дрвјата , се наводнуваше тревата секоја недела со црево ,и се изврши поткастрување на ниските гранки кој сметаат на минувачите и сообраќајните знаци.

11. **Парк пред зградата на судот** – пролетта се изврши по наредба поткројување на сите дрвја околу зградата со нивно отстранување и транспортирање до депонијата , се косеше тревата со грбна моторна косачка во целиот период на косење , собирање на сувите падната лисја од дрвјата 4-5 пати во есента со нивно товарање во тракторска приколка и нивно транспортирање до градската депонија .

12. **Дрвореди по кејот и булеварот** - Во сезона на кроење - зимскиот се вршеше поткастрување на ниски гранки на дрвјата на кејот , на булеварот исто така од двете страни (лево и десно од коловозот ) , но и на ул.” 22 октомври “ со нивно транспортирање до депонијата , од нив се собираа во есента секојдневно паднати суви лисја .

13. **Игралиште позади судот** – местото е само со трева и таа се косеше со грбна моторна косачка во целиот период на косење и еднаш неделно се чистеше од фрлен отпад.

14. **Парк Липа на ул. “Бел камен “**- и овој парк се направи ново детско катче каде се чистеа патеките еднаш неделно од песокот додека постоеше , се одржуваше хигиената еднаш неделно , се косеше тревата со грбна моторна косачка во целиот период на косење ,а истата во почетокот на вегетацијата неколку пати се прихрануваше и се наводнуваше секој втор ден со црево , еднаш неделно се одржуваше хигиената , се кастреа ниските гранки .

15. **Зелени површини на шеталиште “св. Спасо Радовишки “** – Со грбна моторна косачка тревнатите места се косеа во целиот период на косење , еднаш неделно се чистеа од фрлен отпад, секојдневно се собираа есента паднати лисја од дрвјата , а пак цветните површини се опрашуваа, се пресадуваа двапати во годината со цвеќе од сопствено производство во месеците март за празникот 8 ми март – темјанушки и во мај –цунцулиња , се одржуваше хигиената еднаш неделно ,секојдневно се наводнуваа.

16. **Зелени површини околу станбените згради** – со грбна моторна косачка се косеше тревата во текот на целиот период на косење, еднаш неделно се чистеа од фрлено губре и во есента еднаш неделно се отстрануваа сувите паднати лисја од дрвјата.

17. **Мало булеварче на ул. “Плачковица “**- неколку пати се косеше тревата , се одржуваше хигиената .

18. **Парк пред зградата на о. Радовиш** – површината има тревнат и цветен појас на кој се одржуваше еднаш неделно хигиена , се косеше тревата со грбна косачка и со косачка на туркање во текот на целиот период на косење, но и по наредба на о. Радовиш кога се положуваат цвеќиња на споменикот ,секојдневно се наводнуваше со црево тревата , а цвеќињата кој се засадуваат за 8 ми март -темјанушки и мај - цунцулиња од сопствено производство, а есента со зимни цвеќиња кој се набавуваат за празникот 6 ти ноември - хризантеми, тие се опрашуваа и исто така секојдневно се наводнуваа со црево.

19. **Парк кај споменикот на загинатите и прогонуваниите борци** – на него се косеше тревата во текот на целиот период на косење со грбна моторна косачка, еднаш неделно се одржуваше хигиена.

20. **Паркот под јаворот** – се косеше тревата во текот на целиот период на косење со грбна моторна косачка ,еднаш неделно се одржуваше хигиената , есента секојдневно се

собираа паднати лисја од јаворот и на асфалтот и во паркот и во ноември се вршеше кроење на цбуновите во паркот со нивно отстранување со тракторска приколка до градската депонија .

21. **Кружен тек на бул. “А. Македонски “ кај КАМ маркет –** и на оваа површина немавме активности.

22. **Жардинериите низ градот** - се посадуваа со темјанушки за 8 ми март и во мај цунцулиња од сопствено производство кој се опрашуваа ,чистеа од ѓубре еднаш неделно ,се наводнуваа секојдневно со кофа за вода од т.н. рибичка , а за празникот 6 ти ноември се засадија зимски хибридни купени цвечиња - хризантеми.

23. **Зелената површина на скалите кај етно музејот , UNICEF , тротоарите на ул. “Плачковица “, триаголникот пред болницата на белушкови , дворното место околу ветеринарната станица** , се косеше тревата еднаш месечно ,се одржуваше хигиената,а на просторот кај ветеринарната станица се изврши летото и сечење на цбуновите и гранките ниски на оревот .

24. **Рибичката** еднаш неделно се одржуваше хигиената ,а во есента се изврши кроење на зимзелените дрвја.

25. **Зелената површина на стрелиштето** - се окосува еднаш годишно со грбна моторна косачка и тоа за време на вежбите за стрелање поточно на 12.12.2014 година оваа година.

26. **Стар влез на градот од Плаваја до монополот** - двапати се косеше со грбна моторна косачка тревата во текот на годината заедно со триаголникот пред монополот, се сечеа цбунови кај фабриката на бти ноември, четири пати се вршеше хигиена ( чистење на хартии, кутии , најлони паднати или фрлени од возилата и минувачите ) .

27. **Патот од стара бензинска – бензинска мак – петрол** - двапати со грбна моторна косачка се косеше тревата , се кастреа дрва и цбунови кај фабриката Јака 80 кој сметаа на двата сообраќајни знаци од десната страна на коловозот, четири пати се вршеше хигиена ( чистење на хартии, кутии , најлони паднати или фрлени од возилата и минувачите ) .

**Дополнително :**

1. Косење на трева

- **Игралиште во с. Дамјан**

- **Игралиште во с. Ињево**

- Двапати дворно место околу игралиштето во училиште **Никола Карев**

- Двапати дворно место околу игралиштето во гимназијата **Коста Сусинов**

- **Детско игралиште во н. Куклевица –** позади Бехлимови

- **Реката во с. Ораовица**

- **Дворот на полицијата напред и назад кај паркираните возила**

- **Детско игралиште во н. Куклевица позади болницата Захариев**

- **Дива марихуана** по наредба и во присуство со полицијата во делови во градот

- **Паркот во с. Раклиш**

- **Патот кај влезот на индустриската зона .**

2. Сечење

- **Високи гранки во дворот на полицијата** - кој сметаа на прозорите на општинската сала.

Дата 31.12.2014 год.

Радовиш

Изработила :

Раководител

Р.Е. “Паркови и зеленило “

Марина Божинова

Директор

ЈП “Плаваја “

Драги Миленков

